



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 5 септември 1962
Скопје
Број 28 Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

150.

Услови:

На основа член 19 став 2 од Општиот закон за спречување и сузбивање на заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“ број 37/48 год.), во врска со точка 1 став 2 од Одлуката за вакцинирањето на населението против заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 24/57 год.), Советот за народно здравје на НРМ, на својата V-та редовна седница од 7 мај 1962 година, ја донесе следната

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВАКЦИНИРАЊЕ ПРОТИВ ДЕТСКА ПАРАЛИЗА СО ЖИВА ВАКЦИНА

1. Се воведува задолжително вакцинирање на сите деца до седумгодишна возраст против детската парализа со жива вакцина.

2. Задолжителното вакцинирање ја опфаќа целата територија на Народна Република Македонија.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 01-1121/1

5 јули 1962 година

Скопје

Претседател

на Советот за народно здравје на НРМ,
Васил Горгов, с. р.

Огласен дел

КОНКУРСИ

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ПРИ
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНА БЕРОВО

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работните места:

1) Шеф на Отсекот за стопанство и комунални работи и референт за план;

2) Шеф на Отсекот за финансии и референт по приходи од население.

За работните места под 1 и 2 службеник од втора врста со најмалку 3 години практика или службеник од трета врста со најмалку 5 години практика.

Предимство при изборот имаат кандидатите со завршено економско образование.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна по Одлуката на НО на општината — Берово.

Молбите со сите пропишани документи по чл. 31 од ЗЈС се доставуваат до НО на општината Берово до 15. IX. 1962 година.

Во колку работните места не се пополнат, конкурсот останува отворен сè до пополнувањето.

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ДЕБАР

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места во
Заводот за запослување на работниците — Дебар:

1. Референт за стручно оспособување и
2. Референт за професионална ориентација и преквалификација.

УСЛОВИ:

Општи — член 31 од Законот за јавните службеници.

Посебни — за двете работни места: Виша школска или на неа рамна стручна спрема или средна школска или на неа рамна стручна спрема со над 5 години служба во просветна струка.

Плата според одредбите од Законот за јавните службеници, Одлуката за положајни плати на Заводот и одредбите од Одлуката за установување посебен додаток за наставниот и воспитниот персонал во заводите за запослување на работниците кои работаат на стручно оспособување, професионална ориентација и преквалификација.

Молбите со потребните документи, се доставуваат до Заводот за запослување на работниците — Дебар.

Конкурсот трае од 22. VIII-1962 година до пополнување на работните места. (1114)

Конкурсната комисија при Општата болница
„Д-р Трифун Пановски“ — Битола

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место ЛЕКАР од општа практика за работа во Станицата за трансфузија на крв.

Услови:

Лекар со завршен лекарски стаж.

Плата спрема Правилникот за распределба на личниот доход на болницата.

Настап на работа веднаш.

Конкурсот трае до пополнувањето на работното место. (1115)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА ОПШТИНАТА — ГЕВГЕЛИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место Референт по земјоделство и шумарство во Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Гевгелија.

Услови:

Кандидатите да имаат завршен Земјоделско-шумарски факултет, Више земјоделско училиште или средно земјоделско училиште. Предимство имаат лица со положен стручен испит и повеќе годишна практика.

Молбите со куса биографија и документи по чл. 31 од ЗЈС се доставуваат до Комисијата за службенички работи на општината Гевгелија, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. Истиот останува отворен до пополнувањето на местото. (1113)

СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА СЕЛО ЖЕРОВЈАНЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место ЛЕКАР од општа практика

Услови:

Завршен медицински факултет со лекарски стаж.

Личен доход спрема Правилникот за личните доходи на здравствените и другите работници на Здравствената станица село Жеровјане.

Конкурсот трае до пополнувањето на работното место.

Молбите со 50 динари таксена марка и потребните документи се доставуваат до Советот на здравствената станица село Жеровјане. (1116)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11159 од 13 јуни 1962 година, ја одобри промената на личното име на Илиевски Иван, роден на ден 9 јануари 1943 година во Горче Петров, Скопска околија, од татко Стојко и мајка Фиља, така што во иднина личното име ќе му гласи **Здравковски Јован**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (218)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10917 од 8 јуни 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Кукошка Вента, родена на 22 август 1961 година во с. Вевчани, Охридска околија, од татко Кукошки Јанко и мајка Кукошка Нада, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Невена**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (219)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4637/2 од 13 јуни 1962 година, ја одобри промената на личното име на Крстевски Јован, роден на 28 јануари 1929 година во село Слепче, Битолска околија, од татко Петар и мајка Златана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Бутковски Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (220)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11685/1 од 6 јули 1962 година, ја одобри промената на личното име на Адеми Наџи, роден на 9 август 1934 година во село Србиново, Тетовско, од татко Мурат и мајка Ља-тифе и

Адеми Кериме, родена на 30 јули 1940 година во село Србиново, Тетовско, од татко Гарип и мајка Кериме, така што во иднина на првиот личното име ќе му гласи **Мурати Самет**, а на вториот фамилијарното име **Мурати**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (223)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10940/1 од 11 јуни 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Манев Крсте, роден на 12 септември 1955 година во с. Куково, Штипска околија, од татко Наунов Трајан и мајка Ика, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мирчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (224)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11684/1 од 2 јули 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Фетаи Минир, роден на 8 април 1924 година во село Србиново, Тетовска околија, од татко Елез и мајка Фатиме, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ајдари**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (225)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11680/1 од 2 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Емини Хаки, роден на 7 мај 1936 година во село Равен, Тетовска околица, од татко Назиф и мајка Хасије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Рами**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (226)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11944 од 3 август 1962 година, ја одобри промената на личното име на Јасим Кемал, роден на ден 15 септември 1942 година во гр. Скопје, од татко Кани и мајка Марија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Јованов Буцо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (227)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 11943 од 20 јули 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Богатинова Трајанка, родена на ден 30 април 1933 година во село Горњани, Скопска околица, од татко Краљо и мајка Даница, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Постолова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (228)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 11942 од 24 јули 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Богатинов Лазар, роден на ден 13 март 1933 година во с. Дренок, Штипска околица, од татко Младен и мајка Доца, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Постолов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (229)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11194 од 9 јуни 1962 година, ја одобри промената на личното име на Стојановски Ѓорѓе, роден на ден 28 јули 1934 година во с. Папрадиште, Титоввелешка околица, од татко Стојановски Стојан и мајка Стојанова род. Велева Елса, така што во иднина личното име ќе му гласи **Димовски Ѓорѓи**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (230)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12185/1 од 11 јули 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Божиновски Андрија, роден на 3 март 1935 година во село Перово, Охридска околица, од татко Гоше и мајка Николина, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ставревски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (231)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12479 од 6 јули 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Деловски Александар, роден на 8 септември 1936 година во село Богомила, Титоввелешка околица, од татко Ѓорѓи и мајка Стојна, така што

во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Нацевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (232)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11240 од 13 јуни 1962 година, ја одобри промената на личното име на Илоски Христо, роден на ден 4 март 1920 година во село Завој, Охридска околица, од татко Блаже и мајка Сандра, така што во иднина личното име ќе му гласи **Василевски Ристо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (233)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11239 од 13 јуни 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Илоска — Настеска Аргафинка, родена на ден 5 февруари 1921 година во село Завој, Охридска околица, од татко Ѓорески Спасе и мајка Дола, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Василевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (234)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11962 од 11 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Јаневски Ванѓел, роден на 14 септември 1937 година во село Љубаништа, Охридска околица, од татко Тодор и мајка Марица, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Вања**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (235)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11182 од 13 јуни 1962 година, ја одобри промената на личното име на Ајдин Тефик, роден на 7 декември 1934 година во село Кишава, Битолска околица, од татко Ајдин и мајка Демирхан, така што во иднина личното име ќе му гласи **Даутовски Рафи**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (236)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13168 од 3 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мутавчиевски Благое, роден на ден 16 март 1932 година во гр. Прилеп, Битолска околица, од татко Андон и мајка Славка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Николовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (237)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 15620 од 28 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Вељановски Димитрие, роден на ден 4 ноември 1936 година во село Лазарополе, Тетовска околица, од татко Марко и мајка Донка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ефтимовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (238)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 15669 од 30 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Петрушевска Велика, родена на 5 април 1924 година во гр. Скопје, од татко Стојан и мајка Тодорка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Вера**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (241)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13581 од 18 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Лазаревски Методија, роден на ден 17 ноември 1938 година во село Љубојно, Охридска околија, од татко Митре и мајка Цвета, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (239)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12472 од 20 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Читкушева Иванка, родена на ден 8 септември 1938 година во гр. Скопје, од татко Ѓорѓи и мајка Цвета, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Жана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (240)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд се води постапка за поништување на чек бр. 240272 од 7-VI-1960 год. на сума од 10.000 динари издаден од Комуналната банка — Битола, на предлагачот Живко Ристевски од Битола.

Се повикуваат сите што имаат некаков интерес од овој чек или го нашле истиот да го известат Околинскиот суд во Битола во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно, по истекот на овој рок, чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 153/62. (212)

При овој суд се води постапка за поништување на чек бр. 331526 од 12-V-1962 година на сума од 20.000 динари издаден од Комуналната банка — Битола, на предлагачот Софија Переловска од Битола.

Се повикуваат сите што имаат некаков интерес од овој чек или го нашле истиот да го известат Околинскиот суд во Битола во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно, по истекот на овој рок, чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 157/62. (213)

При овој суд се води постапка за поништување на чек бр. 320902 од 9-VI-1962 година на сума од 10.000 динари издаден од Комуналната банка —

Битола, на предлагачот Славко Масалковски од Битола.

Се повикуваат сите што имаат некаков интерес од овој чек, или го нашле истиот да го известат овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно, по истекот на овој рок, чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 207/62. (221)

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

При овој суд се води постапка за прогласување за умрен лицето Селимова Назуба, бивша од гр. Ресен, која умрела на ден 15 септември 1943 г. во гр. Ресен, а родена 1898 год.

Се повикуваат лицата што подобро знаат за смртта на пок. Селимова Назуба, бивша од гр. Ресен, да јават на овој суд. Во противно судот како ден на смртта ќе го земе датумот 15-IX-1943 год.

Од Околинскиот суд во гр. Ресен, Р. бр. 153/62. (222)

ЛИКВИДАЦИИ

Со решението на Народниот одбор на општината Демир Хисар бр. 4366/1 од 26-XII-1961 година Трговското претпријатие на големо „Исхрана“ — Демир Хисар е ставено во редовна ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања спрема претпријатието.

Од Ликвидационата комисија (707)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 2, страна 3 е запишано следното: Угостителското претпријатие „Вардар“ од Скопје, со решението на Државниот секретаријат за работи на народна одбрана — Белград под бр. 1606 од 27-VI-1962 година е ставено под редовна ликвидација.

Со горечитираното решение е назначена ликвидациона комисија со следните членови: Бранковиќ Сава, потполковник на служба во Одделението за снабдување воени лица, Каровиќ Јован, мајор, директор на Претпријатието за изработка на офицерска облека „22 децембар“ — Скопје и Тодоровиќ Катица, службеник во Претпријатието за изработка на офицерска облека „22 децембар“ — Скопје, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 11-VII-1962 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

На досегашниот потписник Петровски Дојчин му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 438/62. (1034)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 135, страна 369 е запишано следното: Угостителското претпријатие „Тенкист“ — Скопје, со решението на Државниот секретаријат за ра-

боти на народна одбрана — Белград под бр. 1607 од 27-VI-1962 година е ставено под редовна ликвидација.

Со горечитираното решение е назначена ликвидациона комисија со следните членови: Бранковиќ Сава, потполковник на служба во Одделението за снабдување на воени лица, Каровиќ Јован, мајор, директор на Претпријатието за изработка на офицерска облека „22 децембар“ — Скопје и Тодоровиќ Катица, службеник во Претпријатието за изработка на офицерска облека „22 децембар“ — Скопје, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 11-VII-1962 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

На досегашниот потписник Младеновски Угрин, директор, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 439/62. (1035)

Со решението на Државниот секретар за работи на НО бр. 1606 од 26-VI-1962 година Угостителското претпријатие „Вардар“ — Скопје е ставено во редовна ликвидација.

Се известуваат поверителите и должниците на претпријатието во редовна ликвидација во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ги пријават до Ликвидационата комисија своите побарувања, односно да ги измират своите долгови спрема претпријатието.

Од Ликвидационата комисија (1119)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-VIII-1961 година под рег. бр. 29/55, е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Иднина“, со седиште во Прилеп, и ќе гласи: продажба на млечни производи, леб и бели печива, продажба на стакло, порцулан и керамика.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 383/61. (1481)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-VIII-1961 година под рег. бр. 19/56, свеска II е запишано следното: Се менува дејноста на Продавницата за облекло во Прилеп на Фабриката за облекло „Напријед“ од Загреб, така што покај досегашната дејност ќе врши и продажба на конфекција, куса и плетена стока од производството на Претпријатието „Каменско“ од Загреб.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 386/61. (1483)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 306, страна 911 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпадпромет“ — Кавадарци Перо Блажев Тодоров, со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр.

01-8749 од 18-X-1961 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен, со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 01-8750 од 18-X-1961 година, Ристо Николов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 4-XI-1961 година со стариот регистриран потписник Бала Д. Христова, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 682/61. (1502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 65, страна 185 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идница — Скопје под бр. 16923/1 од 15-X-1961 година се проширува дејноста на Трговското претпријатие за промет со технички материјали, бои, лакови, хемикалии, печатарски материјали, хартија и фотоматеријали „Центрохемија“ увоз — извоз — Скопје, така што во иднина ќе гласи: трговија на големо и увоз-извоз на гранките 120, 123, 112, 113, 115, 116, 117, 121, 122, 124, 126, 127 и 313 и преработка — разблажување на сумпорна киселина, претворање на компромитиран амонијак од гасовита во течна состојба, претворање на сумпор диоксид во сумпораста киселина и конфекционирање на разни прехранбени хемиски единенија што служат за широка потрошувачка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 689/61. (1508)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 221, страна 585 е запишано следното: Досегашниот директор на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје инж. Димче Малиновски, со решението на Народниот одбор на општината Идница — Скопје бр. 11722 од 29-IX-1960 година е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието со решението на Народниот одбор на општината Идница — Скопје бр. 14792 од 18-XI-1960 год. е назначен Ристоманов М. Блажо. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Тодор Вељанов, директор на стопанско-сметководниот сектор, Никола Арсовски, шеф на сметководството, и Благоја Тагасовски, секретар на претпријатието, сметано од 21-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 713/61. (1535)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 515, страна 1482 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-

Каните Трговското претпријатие за колонијално-прехранбени мешани стоки на големо и мало „Ан-гроколонијал“, Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 549 од 6-XI-1961 година е припоено кон Трговското претпријатие за колонијал на големо и мало „Центроколонијал“, Скопје, сметано од 6-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 760/61. (1539)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 516, страна 641 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 549 од 6-XI-1961 година кон Трговското претпријатие за колонијал на големо и мало „Центроколонијал“ — Скопје е припоено Трговското претпријатие за колонијално-прехранбени мешани стоки на големо и мало „Ан-гроколонијал“ — Скопје, сметано од 6-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 749/61. (1540)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 516, страна 641 е запишано следното: Досегашниот потписник на Услужно производителната кондурациска задруга „Мишкка“ од Тетово Васил Томовски, директор, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на задругата, со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 01-8263 од 26-X-1961 година, е назначен Киро Петровски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Пауновски Димов Сандре, самостоен книговодител, сметано од 25-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 732/61. (1548)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, страна 41 е запишано следното: Согласно со записникот од состанокот на Задружниот совет на Земјоделската задруга од Куманово, одржан на 12-V-1961 година стариот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Димитар Галиќ, претседател, Мирко Салтировски, Раде Стојчик, Коле Николевски, Адем Шабан, Јордан Георгиевски, Стојко Алексиевски, Борко Ивановски, Томе Спасиќ и Владо Петрушевски, членови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 386/61. (802)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 93, страна 437 е запишано следното: Досегашниот управник на Станбено-штедната задруга „Универзитет“ од Скопје инж. Никола Балод е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначена Најческа Драгица. Таа задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Александар Серафимовски, сметано од 10-VI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 421/61. (844)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 68, страна 237 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Илинден“ од село Грчиште, донесена на 26-IV-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Валандово е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Членот 3 се менува и гласи: „Членството во задругата е доброволно. Член на задругата може да биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе уплати уписнина и в) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум деловна соработка со задругата; 2. Работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со истата“.

Членот 13 се менува и гласи: „Должност на секој член е: да соработува со задругата и остварува минимум економска (деловна) соработка и тоа: 1. соработка со задругата во земјоделското производство во износ од 3.000 дин.; 2. купување на репродукциони материјали од задругата во вредност од 4.000 дин.; 3. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина од 1 ха, и испорака на тие производи на задругата; 4. давање под закуп на задругата земјоделско производство во вредност од 2.500 динари; 5. да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед и 6. да одговара на своите обврски спрема задругата, што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Член 14 се менува и гласи:

„Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина. Уписнината изнесува 500 динари. Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата односно при потпишувањето на пристапницата.“

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 385/61. (801)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 43, страна 137 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Цветан Димов“ од село Пирава — Гевгелија и тоа: Дане Илиев, управник, и Иван С. Пеев, книговодител, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Глигор С. Пеев, управник, и Чаков Н. Киро, шеф на сметководството, сметано од 24-V-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 374/61. (912)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, страна 101 е запишано следното: Согласно со записникот од 9-V-1961 година од одржаното заседание на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Извор“ од село Долна Баница, Тетовско, стариот управен одбор е сменет. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Целал Сатки, претседател, Рушит Рушити, Шабани Самет, Даути Неим, Мицкоски Павле, Асани Асан, Исмаил Исмаили, Мемет Ибраим и Данил Данилоски, членови.

Потписници на задругата и понатака остануваат старите регистрирани и тоа: Сандре Јакимовски, управник, Ангелко Дукоски, книговодител, и Рушити Рушити, комерцијалист.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 446/61. (914)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 86, страна 351 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Орашец, Кумановско бр. 892 од 31-III-1960 година кон Земјоделската задруга „Ран производ“ од село Вакров се припојуваат следните земјоделски задруги: „Нов живот“ од село Студена Бара, „Гоце Делчев“ од село Винце и „Пчиња“ од село Пчиња, Кумановско.

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. Согласно со записникот од одржаното годишно собрание на 30-III-1960 година за членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Петре Колевски, Санде Младеновски, Ангел Цаневски, Милош Петровски, Мирко Тодоровски, Димитар Соколовски, Стоимен Спасовски, Јоско Димитриевски, Борис Маневски, Тодор Цветковски и Часлав Димитрие Гоциќ.

Досегашните потписници на задругата Маневски Трајанов Борис и Тасевски Ефремов Владо се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се избрани следните лица: Часлав Димитрие Гоциќ, управник, Санде Гелев Спасевски, шеф на сметководството, и Димитар Соколовски, претседател на управниот одбор, сметано од 24-V-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 367/60. (915)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола“ од с. Нова Брезница, Скопска околија, донесена на 12-I-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Ракотинци на 20-V-1961 година е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Член 3 се менува и гласи:

„Член на земјоделската задруга може да биде секој полнолетен земјоделски производител ако ги исполнува следните услови:

1. да ги прифаќа одредбите на правилата на задругата;

2. да се обврзе дека ќе го оствари минимумот на економското делување — соработка со задругата;

3. да ја уплати одредената уписнина“.

Во член 13 точката 3 се брише, а се додава нова точка 3 која гласи:

„Да оствари минимум економска соработка со задругата предвидена со овие правила“.

Член 14 се менува и гласи: „Како минимум стопанска соработка на членовите на задругата се одредува една од долу наведените работи:

1. соработка со задругата во земјоделското производство (кооперација) на најмалку — површина — вредност на производството;

2. контрахирање со задругата на производи од земјоделското производство на најмалку — ха или — динари вредност на производството;

3. продажба земјоделски производи на задругарите во вредност од — динари;

4. купување на репродукциони материјали или прифаќање на земјоделски услуги од задругата во вредност од — динари“.

Член 14 станува член 15.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Досегашните потписници на задругата Миленковски Блаже, претседател, и Цветан Велковски, член на управниот одбор на задругата, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Ангеловски Блажев Ѓорѓија, управник на задругата, и Петровски Војнев Ѓуро, книговодител, сметано од 23-V-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 365/61. (919)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 33, страна 129 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Полог“ од село Градец, Тетовско, одобрена со решението на Народниот одбор на општината Жеровјане, бр. 04-2906/1 од 30-IV-1961 година, е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Членовите 1 и 2 не се менуваат.

Член 3 од правилата се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде секој полнолетен земјоделски производител што ќе ги исполни следните услови:

1. да ги прифати правилата на задругата;

2. да се обврзе дека ќе остварува минимум економска (деловна) соработка со задругата и

3. ќе уплати определена уписнина“.

Членот 4 не се менува.

По членот 5 од правилата се додава нов член 5а кој гласи:

„Со правилата на задругата се определува височината на уписнината од 200 динари и минимумот на задолжителната економска соработка според овие правила е:

1. соработка со задругата во земјоделското производство на површина —/— хектари, определена вредност —/— динари;

2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина —/— хектари или искажано во динари —/—;

3. продажба на земјоделски производи на задругата во вредност од —/— динари;

4. купување репродукциони материјали од задругата или прифаќање земјоделски услуги во вредност од 10.000 динари и

5. вложување на определен паричен износ кај задругата на штедење“.

По членот 5а се додава нов член 5б кој гласи: „Работникот што ќе стане член на задругата ги задржува сите права и обврски на лице во работен однос“.

Членовите: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат.

Членот 22 се менува и гласи:

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила на задругата при нејзиното основање;

2. дава препораки за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава насоки за работата на задругата;

5. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препораки на задружниот совет за нивното решавање“.

Членот 22а од правилата се брише.

Членовите 23, 24 и 25 остануваат.

Задружниот совет се состои од 21—120 члена. Во овој број влегуваат една третина од членовите на задругата и до три третини од лицата што се во работен однос со задругата и нејзините самостојни погони односно дејности.

Работниците и службениците на задружниот совет ги бира работниот колектив на задругата спрема прописите што важат за таа цел.

Членовите 27—37 остануваат и не се менуваат.

Членот 38 од правилата се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците и насоките на собранието на задругата.

Задружниот совет на задругата:

1. донесува измени на правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за развој на задругата и го утврдува, по предлог од погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон;

3. донесува годишен стопански план и акционата програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластување на управниот одбор и на управникот на задругата за одлучување за задолжувањето на задругата во определена височина;

7. донесува правилник за расподелба на чистиот приход и правилник за расподелба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и сменува членовите на управниот одбор на задругата, како и претставниците на задружниот сојуз и другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, сменува и распоредува раководните работници на задругата и работодаделите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство во задружниот сојуз и другите организации;

12. решава за предлозите и наводите на ревизионите и инспекциските органи за работењето на задругата;

13. решава и за другите прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатијата според општите прописи решава работничкиот совет на претпријатието“.

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се менуваат.

По член 61 се додава нов член 61а кој гласи:

„Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат на погоните со самостојна пресметка во состав на стопанската организација важат и за самостојните погони на земјоделската задруга“.

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се менуваат.

Членот 78 од правилата се менува и гласи:

„Земјоделската задруга ги има следните фондови:

1. Деловен фонд,

2. Резервен фонд и

3. Фонд за заедничка потрошувачка“.

Членовите 79 па до 95 не се менуваат и остануваат исти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фибр. 404/61. (924)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 16-VI-1961 година на страна 93, реден број 6 е запишано следното: Благој Николов Иванов, досегашен управник на Земјоделската задруга (СРЗ) „Црвен камен“ од село Видовиште, Штипско, е разрешен од должност. На негово место за управник е назначен Глигор Зафиров Иванов, кој е овластен да ја потпишува задругата.

Истовремено престанува правото за потпишување на лицето Милан Стојанов Петров, а правото на потписникот Љупчо Николов Георгиев, книговодител и натака продолжува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фибр. 99/61. (1077)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 16-VI-1961 год. на страна 36, реден бр. 5 е запишано следното: Се проширува предметот на работењето на Земјоделската задруга (СРЗ) „Прогрес“ од с. Чешиново, Штипско, со следните дејности:

1. кино прожектирање и

2. угостителство.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Облешево бр. 05-1201 од 22-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 97/61. (1078)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 30-VI-1961 година на страна 93, реден бр. 7 е запишано следното: Земјоделската задруга „Пролетер“ од с. Мордовис, Штипско, е припоена кон Земјоделската задруга (СРЗ) (Црвен камен“ од село Видовиште, Штипско.

Припојувањето на задругата е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-2406 од 28-V-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 98/61. (1085)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 20-VII-1961 година на страна 5, реден бр. 5 е запишано следното: Панде Василев Маневски, досегашен управник на Земјоделската задруга „Борис Кидрич“ од село Василево, Штипско, е разрешен од должност. На негово место за управник е назначен Божинов Накев Лазо, кој е овластен да ја потпишува задругата.

Истовремено се менува и досегашниот книговодител на задругата Васил Динев, а на негово место за книговодител е назначен Пржолевски Георгиев Илија, кој е овластен да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 104/61. (1094)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 25-VII-1961 година на страна 65, реден бр. 3 е запишано следното: Драги Атанасов Василев, досегашен управник на Земјоделската задруга „Бел Камен“ од с. Радичево, Штипско, е разрешен од должност. На негово место за управник е назначен Младен Петров, кој е овластен да ја потпишува задругата.

Промената на управникот е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Василево бр. 01-2345/1 од 4-XII-1959 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 113/61. (1095)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 25-VII-1961 година на страна 63, реден бр. 4 е запишано следното: Атанасов Алексо, досегашен управник на Земјоделската задруга „Бела Река“ од с. Рич, Штипско, е разрешен од должност. На негово место за управник е назначен Јонче Спасов Гано, кој е овластен да ја потпишува задругата.

Истовремено се менува и досегашниот комерцијалист на задругата Мицев Ристов Ило, а на негово место за комерцијалист е назначен Велков Арсов Наке, кој заедно со управникот ќе ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 119/61. (1097)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 68, страна 237 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Илинден“ од село Грчиште, Титоввелешко, и тоа: Ристо Стојков, претседател на управниот одбор, и Љубе Зафиров, управник на задругата, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За в.д. управник на задругата е назначен Мито Спасов, а Ристо Лазов за претседател на управниот одбор на задругата. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Лазар Кирилов Угорчев, сметано од 24-VII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 457/61. (1112)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92, страна 333 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ од село Миравци, Титоввелешко, донесена на 30-III-1961 година, а одобрена со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија под бр. 03-2052/1 од 19-IV-1961 година е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Член 3 се менува и гласи:

„Членството во задругата е доброволно.

Член на задругата може да биде:

1. Секој полнолетен земјоделски производител;
- а) што ќе ги прифати правилата на задругата;
- б) што ќе уплати уписнина;
- в) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум деловна соработка со задругата;

2. Работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со истата“.

Член 13 се менува и гласи:

„Должност на секој член е: да соработува со задругата и да остварува минимум економска (деловна) соработка и тоа:

- 1) соработка со задругата во земјоделско производство во износ од 3.000 динари;
- 2) купување на репродукционен материјал од задругата во вредност од 5.000 дин.;
- 3) продажба на земјоделски производи на задругата од сопствено производство во вредност од 20.000 дин.;
- 4) контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина од 0,5 ха, и на испорака на тие производи на задругата;
- 5) давање под закуп на задругата за земјоделско производство во вредност од 2.000 дин.;
- 6) да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед и

- 7) да одговара на своите обврски спрема задругата што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на Задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Член 14 се менува и гласи:

„Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина.

Уписнината изнесува 300 динари.

Уписнината се уплатува веднаш при заклучувањето во задругата при потпишувањето на пристапницата“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 година.

Исто така и досегашниот управен одбор е сметен. За членови на новиот управен одбор, согласно со записникот од 24-IV-1961 година, се избрани следните лица: Живко Лазаревски, претседател, Благој Ј. Југов, Петков Н. Ристо, Рујков А. Тодор, Јакофов Јанко, Андонов Т. Костадин, Илиовски И. Мирче, Атанасов А. Ристо и Ристо П. Биновски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 463/61. (1115)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 29, страна 113 е запишано следното: Согласно со записникот од состанокот на Здружниот совет на Земјоделската задруга „Слободан Пеповски“ од село Вруток, Тетовско, одржан на 23-V-1961 година, стариот управен одбор е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Живко Лазаревски, претседател, Милош Столески, Енвер Мустафа, Садки Бешири, Невзат Алија, Јаја Мислими, Видоја Мојсовски, Нури Емини и Неби Алили, членови.

Исто така и досегашниот потписник на задругата Станко Јанески престанува да биде потписник.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Живко Лазаревски, комерцијалист, и Бари Ајета Селими, благајник. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Милош Столески, управник, сметано од 10-VII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 467/61. (1116)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 86, страна 351 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Ран производ“ од село Ваков, Кумановска околица, и тоа: Часлав Димитрије Гоциќ, управник, Санде Гелев Спасовски, шеф на сметководството, и Димитар Соколовски, претседател на управниот одбор, им престанува правото за потпишување на задругата, бидејќи се разрешени од должност.

За потписници на задругата се назначени Андоновски Милан, управник, Велиновски Јанче, книговодител, и Павловски Павле, раководител на погон, сметано од 30-VI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 455/61. (1125)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 67, страна 267 е запишано следното: Согласно со одлуката на Здружниот совет на Земјоделската задруга „Братство“ од село Дебреше, донесена на 30-III-1961 година, а одобрена со решението број 04-1258/22-V-1961 година е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

Членовите 1 и 2 не се менуваат.

Членот 3 од правилата се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде секој полнолетен граѓанин (земјоделски производител):

1. што ќе ги прифати правилата на задругата;
2. што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум економска (деловна) соработка со задругата и
3. што ќе уплати одредена уписнина“.

Членот 4 не се менува.

По членот 5 се додава нов член 5а кој гласи:

„Со правилата на задругата се определува и висината на уписнината од 200 динари и минимум на задолжителна економска соработка на членот на задругата со задругата. Како минимум на економска соработка според овој член од правилата е:

1) соработка со задругата во земјоделско производство на површина —/— хектари, за определена вредност —/— динари;

2) контрахирање со задругата за производство на земјоделски површини —/— хектари, или надокнада во динари —/—;

3) продажба на земјоделски производи на задругата или прифаќање други производи во износ од 10.000 динари;

4) купување на репродукциони материјали од задругата или прифаќање на земјоделски услуги во вредност од 10.000 динари;

5) вложување на определен паричен износ кај задругата за штедење“.

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и членот 5б кој гласи:

„Работникот што ќе стане член на задругата ги задржува сите права и обврски на лице во работен однос“.

Членовите: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат.

Членот 22 се менува и гласи:

„Собранието на задругата:

- 1) ги донесува новите правила на задругата,
- 2) дава препораки за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата,
- 3) ја разгледува работата на задругата,
- 4) дава насоки за работата на задругата,
- 5) разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препораки на задружниот совет за нивното решавање“.

Членот 22а од правилата се брише.

Членовите 23, 24 и 25 остануваат.

Задружниот совет се состои од 25 члена. Во овој влегуваат две третини членови на задругата и една третина од лицата што се во работен однос со задругата и нејзините самостојни погони.

Работниците и службениците на задружниот совет се бираат од редовите на работниот колектив на задругата спрема прописите што важат за таа цел.

Членовите 27 и 37 остануваат и не се менуваат.

Членот 38 од правилата се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата, заклучоците и насоките на собранието на задругата.

Задружниот совет на задругата:

- 1) донесува измени на правилата на задругата,
- 2) донесува перспективен план за развојот на задругата и го утврдува, по предлог од пого-

ните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојните погони,

3) донесува годишен стопански план и акциона програма и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата,

4) донесува завршна сметка на задругата,

5) му поднесува на увид на собрание на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работата и за завршната сметка на задругата и нејзините самостојни погони,

6) одлучува за висината на задолжувањето на задругата и им дава овластување на УО и на управникот на задругата за одлучување за задолжување на задругата до определена височина,

7) донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата,

8) ги избира и сменува членовите на управниот одбор на задругата, како и претставниците на задружниот сојуз и другите организации во кои е зачленета задругата,

9) ги назначува, сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и раководителите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи,

10) одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата,

11) одлучува за стапување на задругата во членство во задружниот сојуз и други организации,

12) решава за предлозите и наводите на ревизорите и инспекторите за работењето на задругата,

13) решава за други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатието според истите прописи решава работничкиот совет на претпријатието“.

Членовите 39 до 60 остануваат исти.

По член 61 се додава нов член 61а кој гласи:

„Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат на погоните со самостојна пресметка во состав на земјоделската задруга важат и за самостојните погони на земјоделската задруга“.

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се менуваат.

Членот 78 од правилата се менува и гласи:

„Земјоделската задруга ги има следните фондови:

- 1) Деловен фонд,
- 2) Резервен фонд и
- 3) Фонд за заедничка потрошувачка“.

Членовите 79 до 95 не се менуваат и остануваат исти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 366/61. (925)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 18-VII-1961 година на страна 39, реден број 6 е запишано следното: Досегашниот управник на Земјоделската задруга „Оризovo Поле“ од село Прибачево, Штипско, е разрешен од должност, а на негово место за управник е назначен Глигор Киров Гацевски, кој е овластен да ја потпишува истата.

Истовремено се запишува и промената на досегашниот книговодител на задругата Стојан С. Гицов, на чие место за книговодител е назначен лицето Лазар Ефтимов Јанков, кој заедно со управникот ќе ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 111/61. (1081)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 3, страна 9 е запишано следното: Крагујевиќ Славко, досегашен принуден управник на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од село Бразда, Скопска околина, со решението на Народниот одбор на општината Бутел под бр. 06-2148/1 од 10-V-1961 год. е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов принуден управник на задругата е назначен со решението на Народниот одбор на општината Бутел бр. 02-2654/1 од 29-VII-1961 година Илија Каревски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Трајко Костов Тасевски, сметано од 5-VIII-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 526/61. (1187)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 84 страна 337 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Мурговец“ од село Врапчиште, Тетовско, донесена на 5-IV-1961 година, а одобрена со решението на Народниот одбор на општината Врапчиште под бр. 04-1624/61 од 22-V-1961 год. е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Членот 1 не се менува.

Членот 2 не се менува.

Членот 3 од правилата се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде секој полнолетен земјоделски производител: 1) што ќе ги прифати правилата на задругата, 2) што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум економска (деловна) соработка со задругата и 3) што ќе уплати определена уписнина.“

Членот 4 не се менува.

По членот 5 од правилата се додава нов член 5а кој гласи:

„Со правилата на задругата се определува височината на уписнината од 200 динари и минимумот на задолжителната економска соработка на членот на задругата со задругата. Како минимум економска соработка според овие правила е:

1. соработка со задругата во земјоделското производство на површина — хектари, на определена вредност — динари;

2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина — хектари или искажано со дин —;

3. продажба на земјоделски производи на задругата во вредност од — динари;

4. купување репродукционен материјал од задругата или прифаќање земјоделски услуги во вредност од — динари;

5. вложување на определен процент-паричен износ кај задругата на штедење“.

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и член 5б кој гласи:

„Работникот што ќе стане член на задругата ги задржува сите права и обврски на лице во работен однос“.

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат.

Членот 22 се менува и гласи:

Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила на задругата при нејзиното основање;

2. дава препораки за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава насоки за работата на задругата;

5. разгледува и други прашања за организацијата и работата на задругата и му дава препораки на Задружниот совет за нивното решавање“.

Членот 22а од Правилата се брише.

Членовите 23, 24 и 25 остануваат.

Задружниот совет се состои од 21 член. Во овој број влегуваат една третина од членовите на задругата и до три третини од лицата што се во работен однос со задругата и нејзините самостојни погони, односно дејности.

Работниците и службениците на Задружниот совет ги бира работниот колектив на задругата спрема прописите што важат за таа цел.

Членовите 27 до 37 остануваат и не се менуваат.

Членот 38 од Правилата се менува и гласи:

„Задружниот совет на задругата:

1. донесува измени на Правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за развој на задругата и го утврдува, по предлог од погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон;

3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластувања на УО и на управникот на задругата за одлучување за задолжувањето на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и сменува членовите на УО на задругата, како и претставниците на Задружниот сојуз и другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и раководителите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство на Задружниот сојуз и другите организации;

12. решава за предлозите и наводите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и за други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатието според општите прописи решава работничкиот совет на претпријатието“.

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се менуваат.

По член 61 се додава нов член 61а кој гласи:

„Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат на погоните со самостојна пресметка во состав на стопанската организација, важат и за самостојните погони на земјоделската задруга“.

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се менуваат.

Членот 78 од Правилникот се менува и гласи:

„Земјоделската задруга ги има следните фондови:

1) Деловен фонд,

2) Резервен фонд, и

3) Фонд за заедничка потрошувачка“.

Членовите 79 па до 95 не се менуваат и остануваат исти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 475/61.

(1201)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, страна 269 е запишано следното: Досегашниот раководител на Механичката работилница на Деловниот сојуз по механизација од Кавадарци Михајло Костиќ е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на работилницата е назначен Милков Нако. Тој работилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Ѓорѓи Атанасов, книговодител, и Миленко Касапинов, претседател на управниот одбор, сметано од 14-VIII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 538/61.

(1233)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 55, страна 185 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Лазо Филиповски — Лавски“ од село Сирково, донесена на 6-IV-1961 год., а одобрена од Народниот одбор на општината Градско е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Член 3 се менува и гласи: „Членството во задругата е доброволно. Член на задругата може да биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум деловна соработка со за-

другата во износ од 200.000 дин.; 2) Работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со истата“.

Член 13 се менува и гласи:

„Должност на секој член е: 1. да соработува со задругата и остварува минимум економска (деловна) соработка предвидена со член 3; 2) да работи и придонесе за организационото јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед, 3) да одговара на своите обврски спрема задругата што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Член 14 се менува и гласи:

„Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина. Уписнината изнесува 250 динари. Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата односно потпишувањето на пристапницата“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 година

Досегашниот управен одбор на задругата е сменет, а за членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Јован Левков Атанасов, претседател, Богев Коцев Лазо, Андриќ Бранков Рале, Илиќ Петров Живко, Јакимов Ангелков Иван и Стошиќ Арсенев Здравко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 282/61. (726)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 70, страна 245 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Коста Делев“ од село Градец, Валаново, донесена на 31-III-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Валаново со решението бр. 1168/1 од 7-IV-1961 год. е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

Член 3 се менува и гласи:

„Членството во задругата е доброволно.

Член на задругата може да биде:

1) Секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата; б) што ќе уплати уписнина; в) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум деловна соработка со задругата и работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со задругата“.

Член 13 се менува и гласи: „Должност на секој член е: 1) да соработува со задругата во земјоделско производство во износ од 5.000 дин.; 2) купување на репродукциони материјали од задругата во вредност од 3.000 дин.; 3) продажба на земјоделски производи на задругата од сопствено производство и давање под закуп на задругата земјоделско производство во вредност од 10.000 дин., или вкупно да соработува со задругата и остварува минимум економска соработка во износ од 18.000 дин.; 4) да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед; 6) да одговара на своите

обврски спрема задругата, што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Член 14 се менува и гласи:

„Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина. Уписнината изнесува 200 дин. Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата односно при потпишувањето на пристапницата“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год.

Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Коста Делев“ од село Градец и тоа: Челев Ристов Петар, управник, и Гунев Димитар, претседател на управниот одбор, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Пандов Борис, управник, Петар Ристов, шеф на сметководството. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Љубо Топлев, член на управниот одбор, сметано од 13-VI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 426/61. (828)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 6, страна 21 е запишано следното: Согласно со Одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Карабунар“ од село Каменане, Тетовско, донесена на 15-IV-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Жеровјане со решението бр. 04-2946/1 од 15-VI-1961 година е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

Членот 1 не се менува. Членот 2 не се менува. Членот 3 од правилата се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде секој полнолетен земјоделски производител: 1. што ќе ги прифати правилата на задругата, 2. што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум на економска (деловна) соработка со задругата и 3. што ќе уплати определена уписнина“.

Членот 4 не се менува.

По членот 5 од правилата се додава нов член 5а кој гласи:

„Со правилата на задругата се определува височината на уписнината од 200 динари и минимумот на задолжителната економска соработка на членот на задругата со задругата. Како минимум економска соработка според овие правила е:

1. соработка со задругата во земјоделското производство на површина од 0,5 хектари, на определена вредност од 3.000 динари;

2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина 0,5 хектари или искажано во 5.000 динари;

3. продажба на земјоделски производи на задругата во вредност од 5.000 динари;

4. купување репродукциони материјали од задругата или прифаќање земјоделски услуги во вредност од 10.000 динари;

5. вложување на определен паричен износ кај задругата на штедење“.

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и член 5б кој гласи:

„Работникот што ќе стане член на задругата ги задржува сите права и обврски на лице во работен однос“.

Членовите: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат.

Членот 22 се менува и гласи:

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила на задругата при нејзиното основање;

2. дава препораки за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава насоки за работата на задругата;

5. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препораки на задружниот совет за нивното решавање.

Членот 22а од правилата се брише.

Членовите 23, 24 и 25 остануваат.

Членот 26 се менува и гласи:

„Задружниот совет се состои од 21 члена. Во овој број влегуваат една третина од членовите на задругата и две третини од лицата што се во работен однос со задругата и нејзините самостојни погони, односно дејности.

Работниците и службениците на Задружниот совет ги бира работниот колектив на задругата според прописите што важат за таа цел“.

Членовите 27 до 37 остануваат и не се менуваат.

Членот 38 од Правилата се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците на собранието на задругата.

Задружниот совет на задругата:

1. донесува измени на правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за развој на задругата и ги утврдува, по предлог од погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон.

3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолженијата на задругата и им дава овластувања на управниот одбор и на управникот на задругата за одлучување на задолжението на задругата во определена височина;

7. донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и сменува членовите на управниот одбор на задругата и претставниците на задружниот сојуз и за другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и работниците на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување во членство на задружниот сојуз и другите организации;

12. решава за предлозите и наодите на ревизионите и инспекциските органи за работењето на задругата;

13. решава и за други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатијата според општите прописи решава работничкиот совет на претпријатието“.

Членовите 39 до 60 остануваат и не се менуваат.

По членот 61 се додава нов член 61а кој гласи:

„Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат на погоните со самостојна пресметка во состав на стопанската организација, важат и за самостојните погони на земјоделската задруга“.

Членовите 62 до 77 остануваат и не се менуваат.

Членот 78 од правилата се менува и гласи:

„Земјоделската задруга ги има следните фондови:

1. Деловен фонд,

2. Резервен фонд и

3. Фонд за заедничка потрошувачка“.

Членовите 79 па до 95 не се менуваат и остануваат исти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 576/61. (1283)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, страна 269 е запишано следното: Досегашниот раководител на Сервисот за снабдување на земјоделието на Деловниот сојуз по механизација — Кавадарци Угуров Перо е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување

За раководител на сервисот е назначен Бојков Бојко, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со книговодителот Ката Чулева, сметано од 14-VIII-1961 година.

На книговодителот Јованов Јован му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 537/61. (1232)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 23858, серија бр. 0070506 издадена од СВР — Скопје на име Апостол Никола Ѓорѓиевски, Скопје. (1856)

Лична карта рег. бр. 26184, серија бр. 0722994 издадена од СБР — Гостивар на име Рамиз Зенун Салаи, с. Беловиште, Гостивар. (1818)

Лична карта рег. бр. 27, серија бр. 0301337 издадена од СБР — Штип на име Дафинка Стојан (Дечова) Лазарова, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 8 — Штип. (1819)

Лична карта рег. бр. 7798, серија бр. 0295607 на име Мустафа Таир Демиров, с. Г. Габер, Штипско. (1819)

Лична карта рег. бр. 1059, серија бр. 0394569 на име Јован Борис Сојов, с. Гујновци, Штипско. (1819)

Лична карта рег. бр. 1020, серија бр. 0477434 издадена од СБР — Струмица на име Елена Димитрова (Илова) Костадинова, с. Владевици, Струмица. (1822)

Лична карта рег. бр. 1954, серија бр. 0454464 издадена од СБР — Струмица на име Савета Гошо (Хаци Василева) Тренчева, ул. „Ленинова“ бр. 26 — Струмица. (1823)

Лична карта рег. бр. 3626, серија бр. 0564037 издадена од СБР — Куманово на име Будимир Владев Арсовски, ул. „Салтир Насков“ бр. 2 — Куманово. (1824)

Лична карта рег. бр. 111, серија бр. 0571621, на име Стојка Александра Николиќ, ул. „К. Маркс“ бр. 37 — Куманово. (1825)

Лична карта рег. бр. 1134, серија бр. 0566030 издадена од СБР — Куманово на име Спиро П. Митевски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 2 — Куманово. (1826)

Лична карта рег. бр. 5062, серија бр. 0126120 издадена од СБР — Делчево на име Никола Величков Стаменков, с. Панчарево, Штипско. (1827)

Лична карта рег. бр. 13473, серија бр. 0157004 издадена од СБР — Прилеп на име Марија Јордан (Крстеска) Конеска, ул. „Стеван Апостолски“ бр. 13 — Прилеп. (1828)

Лична карта рег. бр. 18436, серија бр. 0733868 издадена од СБР — Кичево на име Шакир Руфат Адемовски, с. Зајас, Кичево. (1829)

Лична карта рег. бр. 2650, серија бр. 0455160 издадена од СБР — Струмица на име Иван Борисов Двојаковски, Берово. (1830)

Лична карта рег. бр. 199, серија бр. 0001398 издадена од СБР — Битола на име Себахат Зекир (Селимова) Муединовска, ул. „Девеани“ бр. 44 — Битола. (1831)

Лична карта рег. бр. 33746, серија бр. 016338 издадена од СБР — Битола на име Велимир Бошев Ристески, с. Рилево, Прилеп. (1832)

Лична карта рег. бр. 3895, серија бр. 0184405 издадена од СБР — Прилеп на име Цвета Конева (Мирческа) Иваноска, с. Долнени, Прилеп. (1833)

Лична карта рег. бр. 14212, серија бр. 0159100 издадена од СБР — Прилеп на име Томе Јовановски, ул. „Савка Манеска“ бр. 13 — Прилеп. (1834)

Лична карта рег. бр. 1667, серија бр. 0739578 издадена од СБР — Охрид на име Крсте Смически, с. Лескоец, Охрид. (1835)

Лична карта рег. бр. 22587, серија бр. 0134616 издадена од СБР — Охрид на име Велика Ташко (Симициевска) Јовческа, ул. „С. Планина“ бр. 29 — Охрид. (1836)

Лична карта рег. бр. 11130, серија бр. 3136741 издадена од СБР — Нови Пазар на име Хајро Синана Бихарац, с. Г. Оризари, Титоввелешко. (1837)

Лична карта рег. бр. 15470, серија бр. 0335888 издадена од СБР — Титов Велес на име Александар Димов Лазов, ул. „Костурска“ бр. 51 — Титов Велес. (1838)

Лична карта рег. бр. 227, серија бр. 0149399 на име Звезда Којчева, с. Рождин, Кавадарци. (1838)

Лична карта рег. бр. 2363, серија бр. 0020852 издадена од СБР — Кавадарци на име Петко Којчев, с. Рожден, Кавадарци. (1840)

Лична карта рег. бр. 5523, серија бр. 0787500 издадена од СБР — Тетово на име Нације Азиз (Ибраими) Адеми, ул. „Вардарска“ бр. 3 — Тетово. (1840)

Лична карта рег. бр. 24063, серија бр. 0736248 издадена од СБР — Охрид на име Мереин Гулдана, Кеј „Маршал Тито“ бр. 45 — Охрид. (1842)

Лична карта рег. бр. 294, серија бр. 0207304 издадена од СБР — Кратово на име Борис Марков Димитриов, с. Емирица, Кратово. (1843)

Лична карта рег. бр. 6239, серија бр. 0230294 издадена од СБР — Охрид на име Трајанка Ѓорѓиева (Максимоска) Смилеска, с. Врбјани, Охридско. (1843)

Лична карта рег. бр. 10638, серија бр. 0233842 издадена од СБР — Охрид на име Лубе Темелков Блажески, с. Слатино, Охридско. (1845)

Лична карта рег. бр. 11042, серија бр. 0501919 издадена од СБР — Кавадарци на име Стојко Тодев Стојанов, с. Галиште, Кавадарци. (1846)

Лична карта рег. бр. 3522, серија бр. 0492279 издадена од СБР — Кавадарци на име Лазо Цандов Лазов, Кавадарци. (1847)

Лична карта рег. бр. 21737, серија бр. 0681661 издадена од СБР — Тетово на име Сали Заит Адил, с. Пршовце, Тетовско. (1848)

Лична карта рег. бр. 1130, серија бр. 0661785 издадена од СБР — Тетово на име Зора Спасова Закоска, с. Брезно, Тетовско. (1849)

Лична карта рег. бр. 7165, серија бр. 0077863 издадена од СБР — Битола на име Борис Ѓорѓи Попоски, ул. „Драгорска“ бр. 20 — Битола. (1850)

Лична карта рег. бр. 890, серија бр. 0000550 издадена од СБР — Скопје на име Благородна Михаил Атанасова, Скопје. (1851)

Лична карта рег. бр. 9816, серија бр. 0534620 издадена од СБР — Куманово на име Фериде Ајваз Ајвазова, Скопје. (1852)

Лична карта рег. бр. 408, серија бр. 0003716 издадена од СБР — Врање на име Милка Киро Анастасова, Скопје. (1853)

Лична карта рег. бр. 41760, серија бр. 0659510 издадена од СБР — Скопје на име Фанка Коста Василева, Скопје. (1854)

Лична карта рег. бр. 21520, серија бр. 0597641 издадена од СБР — Скопје на име Александар Андреја Гурмешевски, Скопје. (1855)

Диплома бр. 608 од 2-Х-1959 год. за завршен матурски испит на име Стјепан Ѓуро Јанг, ул. „С. Ковачевиќ“ бр. 50 — Куманово. (1789)

Лична карта рег. бр. 23304, серија бр. 0069018 издадена од СБР — Скопје на име Живко Танче Гиговски, Скопје. (1857)

Лична карта рег. бр. 95230, серија бр. 0257763 издадена од СБР — Скопје на име Кемал Казим Демири, Скопје. (1858)

Лична карта рег. бр. 20013, серија бр. 3207807 издадена од СБР — Гилане на име Шабан Етула Етулахи, Скопје. (1859)

Лична карта рег. бр. 39445, серија бр. 478443 издадена од СБР — Сплит на име Зора Јосипа Караман, Скопје. (1860)

Лична карта рег. бр. 7493, серија бр. 0415547 издадена од СБР — Приштина на име Ката Мика Карадакиќ, Скопје. (1861)

Лична карта рег. бр. 18358, серија бр. 0033182 издадена од СБР — Скопје на име Галена Анто Михајлова, Скопје. (1862)

Лична карта рег. бр. 103785, серија бр. 0204672 издадена од СБР — Скопје на име Димитрија Борис Маневски, Скопје. (1863)

Лична карта рег. бр. 92892, серија бр. 0205981 издадена од СБР — Скопје на име Казим Насуф Насуф, Скопје. (1864)

Лична карта рег. бр. 43831, серија бр. 0601811 издадена од СБР — Скопје на име Бранко Славко Ордановски, Скопје. (1865)

Лична карта рег. бр. 24471, серија бр. 0600591 издадена од СБР — Скопје на име Цветанка Спасе Пешиќ, Скопје. (1866)

Лична карта рег. бр. 31793, серија бр. 0026881 издадена од СБР — Скопје на име Борис Велко Петков, Скопје. (1867)

Лична карта рег. бр. 43491, серија бр. 0621979 издадена од СБР — Скопје на име Мирослав Јанакчија Стојановски, Скопје. (1868)

Лична карта рег. бр. 43603, серија бр. 0602619 издадена од СБР — Скопје на име Ване Гоше Сандевски, Скопје. (1869)

Лична карта рег. бр. 55507, серија бр. 0041111 издадена од СБР — Скопје на име Стојан Ангеле Стефановски, Скопје. (1870)

Лична карта рег. бр. 22090, серија бр. 0598210 издадена од СБР — Скопје на име Перо Тола Стевков, Скопје. (1871)

Лична карта рег. бр. 81213, серија бр. 0059877 издадена од СБР — Скопје на име Зора Трајко Тасева, Скопје. (1872)

Лична карта рег. бр. 106291, серија бр. 0468985 издадена од СБР — Скопје на име Аргира Никола Тодорова, Скопје. (1873)

Лична карта рег. бр. 4493, серија бр. 0580669 издадена од СБР — Скопје на име Благуна Горе Хекиќ, Скопје. (1874)

Лична карта рег. бр. 98908, серија бр. 0610991 издадена од СБР — Скопје на име Абедин Сулејман Целадин, Скопје. (1875)

Лична карта рег. бр. 21804, серија бр. 4094249 издадена од СБР — Урошевац на име Амит Агуш Амети, Скопје. (1876)

Лична карта рег. бр. 57172, серија бр. 0051047 издадена од СБР — Скопје на име Шазие Нуредин Али, Скопје. (1877)

Лична карта рег. бр. 10583, серија бр. 0480033 издадена од СБР — Штип на име Ставруш Колев Василев, Скопје. (1878)

Лична карта рег. бр. 43560, серија бр. 0602621 издадена од СБР — Скопје на име Милан Димитар Димковски, Скопје. (1879)

Лична карта рег. бр. 16921, серија бр. 0355439 издадена од СБР — Титов Велес на име Драган Ангелов Димовски, Скопје. (1880)

Лична карта рег. бр. 24669, серија бр. 3050427 издадена од СБР — Урошевац на име Ајриз Биљал Динарица, Скопје. (1881)

Лична карта рег. бр. 65138, серија бр. 0071980 издадена од СБР — Скопје на име Ѓорѓи Јорданов Ѓузеловски, Скопје. (1882)

Лична карта рег. бр. 18341, серија бр. 0594461 издадена од СБР — Скопје на име Насуф Ејуп Исмаили, Скопје. (1883)

Лична карта рег. бр. 59134, серија бр. 0045797 издадена од СБР — Скопје на име Демир Целадин Јашар, Скопје. (1884)

Лична карта рег. бр. 19248, серија бр. 0065038 издадена од СБР — Скопје на име Страхил Трпе Крстев, Скопје. (1885)

Лична карта рег. бр. 1495, серија бр. 0012501 издадена од СБР — Скопје на име Цана Милан Митевска, Скопје. (1886)

Лична карта рег. бр. 22242, серија бр. 231002 издадена од СБР — Иванград на име Саип Сејдије Муриќ, Скопје. (1887)

Лична карта рег. бр. 130827, серија бр. 0484983 издадена од СБР — Скопје на име Мевлан Ашим Муше, Скопје. (1888)

Лична карта рег. бр. 93599, серија бр. 0610931 издадена од СБР — Скопје на име Лилјана Марко Мерџанова, Скопје. (1889)

Лична карта рег. бр. 70564, серија бр. 0602746 издадена од СБР — Скопје на име Шабан Мекабил Насуф, Скопје. (1890)

Лична карта рег. бр. 130506, серија бр. 0522951 издадена од СБР — Скопје на име Зено Мано Нумановиќ, Скопје. (1891)

Лична карта рег. бр. 77771, серија бр. 0051721 издадена од СБР — Скопје на име Унчо Никола Наумовски, Скопје. (1892)

Лична карта рег. бр. 29948, серија бр. 0026790 издадена од СБР — Скопје на име Дука Сиљан Смиљанова, Скопје. (1893)

Лична карта рег. бр. 47753, серија бр. 0629995 издадена од СБР — Скопје на име Добрила Славе Спасова, Скопје. (1894)

Лична карта рег. бр. 82336, серија бр. 60052 издадена од СБР — Скопје на име Даница Никола Танева, Скопје. (1895)

СОДРЖИНА

	Страна
150. Наредба за задолжително вакцинирање против детска парализа со жива вакцина	373